

## ТРУДОВИ НЕ СЕ СЛОБОДНИ ЗА DOWNLOAD!!

**АКЦИЈАТА Е ВО ТЕК!** Уз бараниот труд ви нудиме можност да барате уште два гратис семинарски трудови од нашиот список за кои сметате дека ќе ви користат и да ви пружи дополнителни информации и податоци во врска со изработка на вашиот труд. Бидејќи поради тоа што на една тема имаме повеќе трудови и тие трудови ќе ви бидат отстапени (пример-на темата религија имаме 15 различни трудови и сите 15 ќе ви ги испратиме ако ја побарате темата на религија). **Целта на акцијата како и на целосниот проект [maturskiradovi.net](http://maturskiradovi.net) е да добиете што повеќе потребни материјали за изработка на вашиот самостоен труд, а при тоа да не ги предавате постоечки трудови како ваши.**

**АКО САКАТЕ ДА ГИ ПОБАРАТЕ ТРУДОВИ** пратите ни порака со назнака порачувам трудови на [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)

**om** **Ova adresa el.pošte**  
**zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaScript da biste je videli**    
и име на трудови кои ги барате како и тоа дали сте од Србија, Хрватска, Македонија...или од некоја друга земја поради плаќањето. По тоа го очекувајте нашиот одговор за еден саат (а можеби и побрго) со детални упатства околу плаќањето и трансфер на трудовите. Ова се однесува на трудовите кои се во нашиот список а на трудовите кои не се во список тоа не се однесува.

**За корисниците од Македонија** пакет на 3 готови и отчукани трудови од нашиот список (во тек на веќе спомнатата акција тогаш ќе добијете повеќе од 3 трудови ако насловите се поврзани) е 10 €. Цената на готови матурски трудови е од 20-30 €, а дипломски трудови се од 30-40 €. Исплата се врши преку девизниот сметка или преку Western Union или виза картички.

**Корисниците од Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна гора, имаат овозможено плаќање на жиро сметка од својата земја у км, куни, денари и еври..**

Ако не пронајдовте бараните трудови на нашиот список ( [Список на готовите трудови матурски семинарски дипломски](#) )

или преку

[Пребарувањето на трудови](#)

’  
тогаш можете да не контактирате за изработка на новиот труд , тие трудови ги пишуваат нашите стручни и проверени соработници со кои имаме вонредна соработка. квалитетот на трудови е загарантиран како и почитувањето на рокот и дискрецијата. Евентуално надоплонување на трудовите влегуваат во цената на трудот.

*Повеќе околу изработка на новите трудови  можете да пронајдете  ако кликнете на следното*

[Изработка на нови семинарски трудови](#)

.

Ⓢ Телефонот е оставен само кога е итно, и во колку имате потреба по тоа пратете ни смс порака, без повикување на телефон.

Ⓢ +381611100105 (само пратете SMS пораки во секое време ако тоа е итно)

Ако имате некое прашање и совети слободно не контактирајте и во скоро време очекувајте одговор од нас. трудовите ќе ги добијете во електронски формат како doc(ms-word) или како pdf acrobat reader. секој труд е изработен квалитетно, и само такви трудови се класифицирани во нашата колекција.

**НАЈСТАРИОТ И НАЈПОЗНАТИОТ ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ КОИ СЕ ЗАБАВУВА СО ОВОЈ ВИД НА РАБОТА! АПСОЛУТНИ ЛИДЕРИ НА ОВИЕ ПРОСТОРИ! 7 ГОДИНИ НА ТРАДИЦИЈА СЕ ДОКАЗ НА КВАЛИТЕТ НА НАШАТА РАБОТА. СЕ ОБИДУВАМЕ ДА СТАНАМЕ УШТЕ ПОДОБРИ!НАЈДОБРИ СО НАЈДОБРИТЕ!**